



СЛУ НА ФЕДЕРАТИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1031-900880.

Вторник, 1 јули 1952
БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 25-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28.010.

413.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, во врска со чл. 31 ст. 1 под в) од Законот за планското управување со народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИТЕ И ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Општи одредби

Член 1

Извозот на стоките во странство и увозот на стоките од странство, како и плаќањето на увезените стоки и сите трошкови што се сврзани за извозот и увозот, можат да се вршат без дозвола за извоз, увоз и за плаќање.

Член 2

Извозот и увозот на стоки можат да ги вршат државните стопански претпријатија, претпријатијата на задружните и општествените организации и задружните организации, што се регистрирани при надлежниот државен орган како извозници односно увозници.

Член 3

Социјалистичките стопански организации го вршат девизното работење преку Народната банка на ФНРЈ.

Со наплатените девизни средства по основот на стоковно и услужно работење на социјалистичките стопански организации располагаат социјалистичките стопански организации преку Народната банка на ФНРЈ, со тоа што се должни еден дел од овие средства да и' го продадат на Народната банка на ФНРЈ во корист на фондот за покрие на општодржавните девизни потреби.

Контрола на наплатата на извезените стоки, како и на увозот на платените стоки врши Народната банка на ФНРЈ.

Член 4

Сиот платен промет во однос на странство Народната банка на ФНРЈ го врши врз базата на званично утврдениот паритет на динарот.

Член 5

Социјалистичките стопански организации можат девизните средства со кои располагаат да ги употребат за сопствени плаќања во странство или да им ги отстапат на други социјалистички стопански организации на девизното пресметковно место.

Член 6

Девизните пресметковни места ги формира Народната банка на ФНРЈ како свои одделни работни единици во состав на своите центри, а по потреба и во состав на своите филијали во поважните стопански центри.

Член 7

На девизните пресметковни места се врши расподелба и пресметка на девизните средства врз базата на понуда и барања, и тоа поради извршувањето на општествениот план.

Девизните средства набавени на девизното пресметковно место не смеат да се препродаваат. Вакви средства можат да и' се отстапат само на Народната банка на ФНРЈ по званичниот курс.

Член 8

Правото за отстапување девизни средства на други социјалистички стопански организации и правото за учество во распределбата на девизните средства на сите девизни пресметковни места го имаат сите социјалистички стопански организации и Народната банка на ФНРЈ.

Член 9

Социјалистичките стопански организации здобиваат право на непосредно учество на сите девизни пресметковни места ако се регистрирани при едно од девизните пресметковни места и ако ја уплатиле пропишаната годишна пристапнина и ако ги прифатат со писмена изјава одредбите на правилата за организацијата и работењето на девизното пресметковно место.

Социјалистичките стопански организации учествуваат на девизното пресметковно место преку својот службеник-диспонент кој ги обврзува полноважно по сите работи што се вршат на девизното пресметковно место.

Социјалистичките стопански организации можат да учествуваат на девизните пресметковни места преку Народната банка на ФНРЈ, без обзир да ли се регистрирани при пресметковното место односно дали платиле пристапнина.

Член 10

Купувањето на девизните средства на девизните пресметковни места социјалистичките стопански организации можат да го вршат само од своите расположливи обртни средства.

Член 11

Работењето на девизните пресметковни места се врши врз основа на правилата со кои се утврдува организацијата, начинот на работењето на девизното пресметковно место и односите помеѓу учесниците по работите на девизното пресметковно место.

Овие правила ги донесува Народната банка на ФНРЈ.

Член 12

Споровите што ќе станат по работите склучени на девизните пресметковни места ги решава државната арбитража.

II. Договори за транспорт од стоковниот промет со странство и компензациони работи

Член 13

Домашните стопански организации можат при склучувањето меѓусебни договори за транспорт од стоковното и услужното работење со странство дај договорат плаќање и во девизни средства.

Член 14

Стопанските организации се должни компензационите работи да и' ги пријават на Народната банка на ФНРЈ пред нивното склучување.

Стопанските организации се должни и по компензационите работи склучени во странство да и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ определените делови од девизните средства.

Народната банка на ФНРЈ може за поодделни компензациони работи да ги ослободи, делум или во целост, стопанските организации од обврската за продажба на девизните средства по претходниот став.

III. Купување и продажба на девизните средства од страна на надлежната, установите и општествените организации и продажба на девизните средства на приватни лица

Член 15

Надлежната, установите и општествените организации ќе ги купуваат и продаваат девизните средства на начинот што ќе се пропише.

Буџетските установи, при купувањето на девизни средства, ќе поднесуваат потврда од надлежниот надлежодавец за расположивиот динарски износ за купување девизни средства.

Член 16

Народната банка на ФНРЈ може да продава на приватни лица девизни средства во висината и на начинот што ќе се пропишат.

IV. Наплата на извезените стоки и увоз на однапред платени стоки

Член 17

Противвредноста на извезените стоки стопанските организации се должни да ја внесат во земјата веднаш по извршеното наплатување, а најдоцна во рок од 90 дена од извршениот извоз. Сите девизни средства остварени по други основи стопанските организации се должни да ги внесат во земјата веднаш по здобивањето.

Надлежниот државен орган може да го продолжи рокот од претходниот став, ако стопанската организација не е во можност од оправдани разлози да ги внесе во земјата остварените девизни средства во рокот пропишан во претходниот став.

Член 18

Стопанските организации се должни однапред платените стоки во странство да ги увезат веднаш, а најдоцна во рок од 6 месеци од денот на извршеното плаќање.

Во оправдани случаи, надлежниот државен орган може да го продолжи рокот од претходниот став.

V. Стопанско-управни мерки

Член 19

Сојузниот државен орган надлежен за стопанство може да ги определи видовите и количините на стоките што се должни да ги извезат во странство поодделни стопански организации, како и рокот до кој ваквиот извоз треба да се изврши.

Сојузниот орган надлежен за стопанството може, по исклучок од чл. 2 на оваа уредба, да им дозволи на определени стопански организации што не се регистрирани како извозници односно увозници, како и на државните органи и установи, извоз и увоз на определени стоки.

Член 20

Забраната на увоз и извоз или определувањето условите за увоз и извоз, што се предвидени во чл. 31 под в) од Законот за планското управување со народното стопанство, може да ги пропишува сојузниот државен орган надлежен за стопанството.

Член 21

Непосредниот надзор над извозот и увозот на стоки го вршат царинските органи врз основа на постоеките прописи.

Царинските органи се должни особено да контролираат дали се регистрирани стопанските организации, што извозат односно увозат стоки, како извозници односно увозници.

Во вршењето на контрола царинските органи ќе преземат мерки по постоеките прописи.

VI. Казнени одредби

Член 22

Со парична казна до 5.000.000 динари, а во извонредно тешки случаи до 10.000.000 динари, ќе се казни за прекршок стопанската организација:

1) ако извози и увози стоки, а не е регистрирана како извозник односно увозник, осем извозот или увозот одобрен по чл. 19 ст. 2 од оваа уредба;

2) ако определениот дел од наплатените девизни средства не и' го продаде на Народната банка на ФНРЈ;

3) ако девизните средства со кои располага ги употреби на начинот спротивен на одредбата од чл. 5 на оваа уредба;

4) ако не и' ја пријави компензационата работа на Народната банка на ФНРЈ пред нејзиното склучување во странство;

5) ако остварените девизни средства не ги внесе во земјата во определениот рок;

6) ако во определениот рок не ги увезе од странство однапред платените стоки;

7) ако не ги извезе во странство или не ги извезе во определениот рок стоките што била должна да ги извезе според одлуката од надлежниот државен орган;

8) ако увози или извози стоки илјашто увоз или извоз е забранет.

За прекршокот од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице на стопанската организација кое од материјална заинтересираност го наредило или го сторило делото или пропуштот предвиден во одредбите од претходниот став.

Член 23

Со парична казна од 10.000.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската организација, надлежното, установата и општествената организација ако ги правдаат остварените девизни средства вои пресметковно место односно вои Народната банка на ФНРЈ или ако набавените девизни средства на девизното пресметковно место а неупотребени не ќе и' ги продадат на Народната банка на ФНРЈ.

Член 24

Административно-казнената постапка по прекршоците од чл. 22 и 23 од оваа уредба се води и казните се изрекуваат по прописите од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон).

VII. Завршни одредби

Член 25

Отпраќањето на стоковни пратки во странство и приемот на вакви пратки од странство што го вршат приватните лица, се регулираат со посебни прописи.

Член 26

Министерот на финансите на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ ќе донесе прописи со кои ќе го среди делот од наплатените девизни средства што се должни стопанските организации да и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ;

начинот за плаќање по работите од чл. 13 на оваа уредба;

начинот за купување и продажба на девизните средства од страна на надлежната, установите и општествените организации (чл. 15);

висината и начинот на продажбата на девизните средства на приватни лица;

начинот за отпраќање стоковни пратки во странство и прием на вакви пратки од странство од страна на приватните лица;

надлежноста на државните органи за донесување одлуки по работите од оваа уредба.

Член 27

Побљски прописи за спроведување на оваа уредба донесува Министерот на финансите на ФНРЈ во со-

гласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

Член 28

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат:

1) Уредбата за контрола на извозот и увозот со изменувањата и дополнувањата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 и 90/48);

2) Правилникот за спроведување контрола над извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/48);

3) Наредбата за присобирање и постапување со документите за извезени стоки во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/48);

4) Решението за распределба на девизите што се остваруваат со извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52);

5) Напатствието за распределбата на девизите што се остваруваат со извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52);

6) Решението за измена на процентите од точ. 2 и 3 од Напатствието за распределба на девизите што се остваруваат со извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/52).

Член 29

Оваа уредба влегува во сила на 1 јули 1952 година.

25 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

414.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА УРЕДБАТА ЗА ЗАШТИТА НА ТРУДНИТЕ ЖЕНИ И МАЈКИТЕ-ДОИЛКИ ВО РАБОТНИОТ (СЛУЖБЕНИЧКИ) ОДНОС

Член 1

Членот 4 од Уредбата за заштита на трудните жени и мајките-доилки во работниот (службенички) однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 88/49) се менува и гласи:

„Мајките-доилки во работен однос имаат право на скратено работно време кое трае редовно 4 часа дневно.

По исклучок, на работите за кои поради одделни услови на работата е определено со посебни прописи редовно работно време пократко од 6 часа, скратеното работно време за мајките-доилки трае 3 часа дневно.

Право на работа со скратено работно време имаат мајките-доилки за период од 6 месеци по пораѓањето, а врз основа на мислење од надлежниот орган на здравствената служба, најдалеку до крајот на осмиот месец по пораѓањето.

Работата со скратено работно време во смисла на претходните ставови се врши, по правило, непрекинато во текот на работниот ден, а со прекин — само во случај кога се наоѓа детето во јасли при претпријатието или во стан во непосредна близина до местото на запослувањето.“

Член 2

Членот 5 од уредбата се менува и гласи:

„Мајките-доилки додека работат со скратено работно време имаат право, покрај заработката односно делот од платата кој им припаѓа за времето проведено на работа, и на надокнада за изгубената заработка односно делот од платата за времето проведено во работа.

Скратеното работно време од 4 часа дневно се смета како половина од полното редовно работно време, осем на работите за кои поради одделните услови на работата е определено со посебни прописи редовно работно време пократко од 8 часа.

На мајките-доилки запослени кај стопанските организации им припаѓа надокнада во износ кој се добива кога тарифниот став на работното место на кое е запослена мајката-доилка ќе се помножи со бројот на часовите проведени во работа поради досега на детето во смисла на чл. 1 од оваа уредба. На мајките-доилки запослени кај други организациони единици и работодавци им припаѓа надокнада во висина на неостварениот дел од платата.

Оваа надокнада ја исплатува, заедно со заработката односно платата, стопанското претпријатие, органот, установата или општествената организација при која е запослена мајката-доилка, со пресметувањето на извршените исплати на терет на фондот за социјално осигурување. На мајките-доилки запослени кај приватните работодавци оваа надокнада им ја исплатува заводот за социјално осигурување на околицата (градот).

Сите други права со кои што работниот однос е основ или услов ги задржува мајката-доилка за сето време додека работи со скратено работно време.“

Член 3

Членовите 6 и 7 стануваат членови 7 и 8, а членот 8 се брише.

Член 4

Изменувањата и дополнувањата содржани во чл. 1 и 2 од оваа уредба ќе се применуваат од 1 јуни 1952 година, со кој ден престануваат да важат одредбите на чл. 4 и 5 од Уредбата за заштита на трудните жени и мајките-доилки во работниот (службенички) однос.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

20 јуни 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно

здравје и социјална политика,

др Павле Грегориќ, с. р.

415.

Врз основа на чл. 16 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) во врска со чл. 61 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПЛАТИТЕ И ЗВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД

I. Општи одредби

Член 1

По одредбите од овој правилник се определуваат платите и звањата на службениците на Државниот осигурителен завод.

Член 2

Платата на службениците на Државниот осигурителен завод се состои од плата по ефектот на трудот или од постојана месечна плата (основна плата).

На службениците на Државниот осигурителен завод што примаат постојана месечна плата може да им се дава одделен додаток и награда.

Член 3

Платата по ефектот на трудот им се определува на службениците на Државниот осигурителен завод што работат на работи на склучување договори за осигурување и наплата на премии (застапници).

Постојаната месечна плата (основна плата) им се определува на службениците што работат на работи на кои не може да се мери ефектот на трудот.

Член 4

На службениците што се плаќаат по ефектот на трудот им припаѓа определен процент од износот на склучените односно извршените работи.

Постојаната месечна плата (основната плата) се определува според стручната спрема, звањето, покажаниот успех во работата и годините на службата.

II. Звање

Член 5

Звањата на службениците на Државниот осигурителен завод се:

- 1) помошен службеник на осигурувањето,
- 2) службеник на осигурувањето,
- 3) виши службеник на осигурувањето,
- 4) советник,
- 5) виши советник.

Распоредувањето на службениците во звања се врши според школоката односно стручната спрема, годините на служба и другите услови на работењето.

Член 6

На службениците на Државниот осигурителен завод се применуваат одредбите од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ кои се однесуваат до службениците од банкарската служба доколку со овој правилник не е инаку определено.

Службениците на Државниот осигурителен завод што работат исклучително канцелариски работи се разврстуваат и унапредуваат по одредбите на Правилникот за звањата и платите на канцелариските службеници.

Член 7

Во поглед на школоката односно стручната спрема за здобивање звањата од чл. 5 на овој правилник и во поглед на распоредот на овие звања во платни разреди, приправничкиот стаж и напредувањето, звањето помошен службеник на осигурувањето се изедначува со звањето помошен банкарски службеник, звањето службеник на осигурувањето со звањето банкарски службеник, а звањето виши службеник на осигурувањето со звањето виши банкарски службеник.

Член 8

Поблиски прописи од чл. 8 и чл. 15 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ ќе донесе за службениците на Државниот осигурителен завод Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ.

III. Плати

Член 9

Платата по ефектот на трудот се определува и пресметува за секој службеник одделно.

Министерот на финансите на ФНРЈ по предлог од Генералниот директор на Државниот осигурителен завод ќе донесе поблиски прописи за плаќањето на овие службеници и ќе го определи процентот што им припаѓа од износот на склучените односно извршените работи.

Член 10

Платата на службеникот што ќе го исполни месечниот ефект на трудот за 100% не може да биде поголема од платата што би ја имал во соодветниот платен разред.

Член 11

Постојаната месечна плата (основната плата) се определува според скалата на платните разреди од чл. 9 на Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ.

Определените платни разреди имаат периодски повишици кои се составен дел на платата. Во поглед на платните разреди во кои постојат периодски повишици, на висината и доделувањето на истите важат одредбите на Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ.

IV. Одделни додатоци и награди

Член 12

На службениците што вршат работи на проценители на штети и на теренски инструктори може да им се даде одделен додаток.

Овој додаток може да се дава за знаење на странски јазици, како и за познавање определени вештини, ако таквото знаење се користи во вршењето на редовните работи како дополнително.

Одделните додатоци можат да изнесуваат најповеќе до 4% од фондот на основните плати.

Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ ќе донесе поблиски прописи за одделниот додаток.

Член 13

На службениците може да им се дава награда за вршење на работите кои придонесуваат да се подобри работата и за постигнатиот успех во работата.

Наградата се дава од остварените заштеди на личните и материјалните расходи, но најповеќе во износ до 7% од фондот на основните плати.

Министерот на финансите на ФНРЈ по предлог од Генералниот директор на Државниот осигурителен завод ќе донесе поблиски прописи за тоа под кои услови и на кој начин ќе се дава наградата.

Член 14

Одделни додатоци и награди се даваат по претходно мислење на синдикалната организација.

Член 15

Премискиот додаток предвиден во чл. 24 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ нема да им се дава на службениците на Државниот осигурителен завод.

V. Платен фонд

Член 16

Платниот фонд на Државниот осигурителен завод содржи: плата по ефектот на трудот, постојани месечни плати (основни плати), одделни и положајни додатоци.

Платниот фонд на Државниот осигурителен завод се предвидува за секоја работна година со финансискиот план што го одобрува Министерот на финансите на ФНРЈ.

VI. Надлежност

Член 17

Директорот на дирекцијата за народната република во согласност со персоналната комисија при дирекцијата донесува решенија за определување звањата помошен службеник на осигурувањето и службеник на осигурувањето и за унапредување во овие звања на службениците запослени во дирекцијата и во подрачните пословници.

Член 18

Генералниот директор во согласност со персоналната комисија при Генералната дирекција донесува решенија за определување звања и за редовното напредување на помошните службеници на осигурува-

њето и службениците на осигурувањето во Генералната дирекција, како и решенија за вонредното напредување на сите службеници на Државниот осигурителен завод до XIII платен разред заклучно.

Член 19

Решенија за определување звања и за редовното напредување на службениците на Државниот осигурителен завод во звањето виши службеник на осигурувањето и за вонредното напредување на сите службеници на Државниот осигурителен завод од XII платен разред нагоре, донесува Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со персоналната комисија при Министерството на финансите на ФНРЈ, а решенија за унапредување во звањата советник и виши советник, во согласност со Комисијата на Владата на ФНРЈ.

Член 20

Ако не се постигне согласност помеѓу директорот на дирекцијата за народната република и персоналната комисија при дирекцијата за народната република, решение донесува персоналната комисија при Генералната дирекција.

Ако не се постигне согласност помеѓу Генералниот директор и персоналната комисија при Генералната дирекција, решение донесува персоналната комисија при Министерството на финансите на ФНРЈ.

Ако не се постигне согласност помеѓу Министерот на финансите на ФНРЈ и персоналната комисија при Министерството на финансите на ФНРЈ, решение донесува Комисијата на Владата на ФНРЈ.

Член 21

Против решението што го донесува директорот на дирекцијата за народната република, службеникот може да се жали до Генералниот директор.

Против решението што го донесува Генералниот директор службеникот може да се жали до Министерот на финансите на ФНРЈ, а против решението што го донесува Министерот на финансите на ФНРЈ до Комисијата на Владата на ФНРЈ.

Жалбата се изјавува во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 22

Министерот на финансите на ФНРЈ и Генералниот директор на Државниот осигурителен завод, секој во својата надлежност, вршат преку своите органи контрола и преглед на решенијата што ги донесуваат подрачните органи, ја ценат нивната правилност и ги поништуваат решенијата за кои ќе установаат дека им се спротивни на одредбите од овој правилник.

Против секое решение од Генералниот директор службеникот може да се жали до Министерот на финансите на ФНРЈ односно против решението од Министерот на финансите на ФНРЈ до Комисијата на Владата на ФНРЈ.

VII. Преводeње

Член 23

Решенија за преводeње на службениците на Државниот осигурителен завод донесуваат:

— за службениците на пословниците и на дирекцијата за народната република — директорот на дирекцијата во согласност со комисијата за преводeње при дирекцијата;

— за службениците на Генералната дирекција — Генералниот директор во согласност со комисијата за преводeње при Генералната дирекција.

Член 24

За случаите на преводeње, за кои по Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ е надлежен директорот на филијалата или генералниот директор на централата на народната република, за службениците на Државниот осигурителен завод е надлежен директорот на дирекцијата за народната република, а за сите случаи за кои е над-

лежен Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, за службениците на Државниот осигурителен завод е надлежен Генералниот директор.

За работите од надлежноста на комисијата за преводeње при филијалата на Народната банка на ФНРЈ и при централата за народната република, надлежна е комисијата за преводeње при дирекцијата за народната република, а за работите од надлежноста на комисијата за преводeње при Главната централа на Народната банка на ФНРЈ, надлежна е комисијата за преводeње при Генералната дирекција на Државниот осигурителен завод.

Член 25

Службениците затечени во звањата, за кои по досегашните прописи се бара непотполна средна школа и службениците од групата А на звањата од чл. 2 на Уредбата за економско-комерцијалната струка, се преводат во звањето помошен службеник на осигурувањето и во соодветниот платен разред, сметајќи за почетниот платен разред три години служба, за наредниот три до шест итн.

По исклучок, службениците од претходниот став можат да бидат преведени во звањето службеник на осигурувањето по чл. 36 и 37 под а) од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ под условите од чл. 38 и 39 од истата уредба. Решение за преводeње во вакви случаи донесува за службениците на пословниците и за службениците во дирекцијата за народната република Генералниот директор по согласен предлог од старешината надлежен за назначување и комисијата при дирекцијата за народната република; а за службениците во Генералната дирекција Министерот на финансите на ФНРЈ по согласен предлог од старешината надлежен за назначување и комисијата при Генералната дирекција.

VIII. Завршни одредби

Член 26

Додека не се донесат прописите од чл. 9 на овој правилник останува во сила Напатствието на Министерот на финансите на ФНРЈ бр. 36484 од 17 ноември 1949 година за изградба на мрежа застапници на осигурувањето и за нормите за напредување застапниците на осигурувањето кај Државниот осигурителен завод.

Член 27

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1472

2 јуни 1952 година

Белград

Потпретседател
на Советот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

416.

Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ШУМАРСКО-ТЕХНИЧКАТА ПОМОШНА СЛУЖБА

Член 1

По овој правилник се определуваат звањата на службениците во шумарско-техничката помошна служба и на службениците што вршат извршни работи кај шумските стопанства, градските, околските и општинските народни олбори и другите државни органи, установи и претпријатија што управуваат со државни

шуми или вршат надзор над газдувањето со приватни и задружни шуми.

По овој правилник се определуваат платите за службениците во шумарско-техничката помошна служба запослени кај државните органи и за службениците за кои во смисла на чл. 25 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање е определено да се плаќаат по прописите што важат за државните органи.

Член 2

Звањата на службениците во шумарско-техничката помошна служба се:

- 1) помошен шумар,
- 2) шумар,
- 3) надзорник на шуми

Член 3

За звањето помошен шумар е потребна основна школа и завршен курс за тоа звање во шумарска школа, отслужен воен срок и потполно телесно здравје.

За звањето шумар е потребно најмалу 3 години служба во звањето помошен шумар и положен испит за шумар или завршена нижа шумарска школа или соодветен шумарски курс, отслужен воен срок и потполно телесно здравје.

Член 4

Звањата на службениците во шумарско-техничката помошна служба се распоредуваат во следни платни разреди:

- 1) звањето шумар од XIX до XVI платен разред заклучно;
- 2) звањето надзорник на шуми од XV до XIII платен разред заклучно.

Член 5

Платата на помошен шумар изнесува 5.000 динари месечно, а со повишици по годините на служба до 6.300 динари.

Повишицата на платата на помошен шумар изнесува 300 динари месечно и се дава после секој три години служба.

Член 6

Службениците во звањето шумар и надзорник на шуми напредуваат во виши платни разреди редовно после секој три години ефективна служба.

Ако старејината наоѓа службеникот да не се заложува на работа и поради тоа да не заслужува да биде унапреден во виши платен разред ќе побара да поведе постапка персоналната комисија од чл. 43 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи поради давање оценка за работата на службеникот.

Ако комисијата даде неповолна оценка, службеникот останува во истиот платен разред најмалу уште година дена.

Член 7

Службеникот во звањето помошен шумар може да биде унапреден во звањето шумар после три години служба проведена во звањето помошен шумар и положен стручен испит за шумар, ако ги врши со успех работите на своето звање.

Службеникот во звањето шумар кој има три години служба во последниот платен разред на своето звање може да биде унапреден во звањето надзорник на шуми, ако ги врши со успех работите на своето звање и ако го положи стручниот испит за надзорник на шуми.

Член 8

Службеникот што ќе проведе три години ефективна служба во завршниот платен разред на своето звање, а не ќе биде унапреден во више звање, добија периодски повишици. Секоја периодска повишица изнесува 300 динари месечно.

Периодските повишици се даваат по службена должност после секој три години ефективна служба. Во секој завршен платен разред можат да бидат најповеќе три периодски повишици.

Член 9

На службениците во шумарско-техничката помошна служба во звањето помошен шумар, шумар и надзорник на шуми кога вршат теренска служба, им припаѓа одделен додаток.

Додатокот од претходниот став не им припаѓа на службениците во шумарско-техничката служба, ако постојано или во поголем дел работното време го проведуваат во канцеларија.

Член 10

Одделниот додаток од чл. 9 на овој правилник изнесува, и тоа:

1) до 15% од месечната плата на службеникот во звањето помошен шумар и основната плата на службеникот во звањето шумар;

2) до 10% од основната месечна плата на службеникот во звањето шумарски надзорник;

Висината на додатокот од претходниот став се определува според тежината на теренот, големината на службениковиот реон, од тоа колку е нападната шумата и од обемот на работите во службениковиот реон.

Решение за доделување додаток донесува старејината односно органот надлежен за назначување во согласност со персоналната комисија од чл. 43 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 11

Додатокот припаѓа од првиот ден на наредниот месец по донесувањето на решението за доделување додаток и се исплатува месечно однапред заедно со платата. Додатокот им припаѓа на службениците и за време на платениот годишен одмор, бедување до 30 дена и отсуство до 7 дена.

Вкупниот износ на овие додатоци не може да прејде 10% од вкупниот фонд на платите на сите службеници на односната организациона единица што имаат право на овој додаток.

Член 12

Службениците кои на денот на владувањето во сила на овој правилник се затечени во служба се преводат и распоредуваат во звањата и платните разреди предвидени со овој правилник спрема стручната спрема и годините на служба.

Член 13

Сообразно на одредбата од чл. 12 на овој правилник службениците затечени во звањата:

- а) шумар — се преводат во звањето шумар;
- б) постар шумар — во звањето надзорник на шуми.

Службениците од претходниот став што имаат нижа шумарска школа или шестомесечен шумарски курс, се распоредуваат во следните платни разреди: — службениците под а) од XIX до XVI платен разред заклучно;

— службениците под б) од XV до XIII платен разред заклучно.

Платниот разред се определува според годините на служба, сметајќи го за почетниот платен разред времето до три години, за наредниот преку три до шест години итн.

Службениците под б) што имаат до 12 години служба се распоредуваат во XV платен разред, преку дванаесет до петнаесет години во XIV, а преку петнаесет години во XIII платен разред.

Член 14

Службениците од чл. 13 на овој правилник што немаат нижа шумарска школа односно шестомесечен шумарски курс, но имаат најмалу десет години служба и положен стручен испит, а работите од своето звање ги вршат со успех, се распоредуваат во платните разреди по одредбите од претходниот член, со тоа што на службениците под а) за почетен платен разред им се сметаат шест години, а на службениците под б) петнаесет години.

Член 15

Службениците што не ќе бидат преведени по чл. 14 од овој правилник, се преводат во звањето помошен шумар.

При преводeњето платите на помошните шумари се определуваат по одредбата на чл. 5 од овој правилник.

Член 16

Службениците во звањето шумар и надзорник на шуми што немаат стручен испит, должни се да положат испит во рок од една година сметајќи од денот на преводeњето. Додека не го положат овој испит не можат да бидат унапредети во виши платен разред.

Член 17

Во сето другото за службениците во шумарско-техничката помошна служба важат одредбите на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 18

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1260

28 јуни 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,

инж. Миталко Тодоровиќ, с. р.

Согласен,

Потпретседател

на Советот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

417.

Врз основа на чл. 6 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОДАТОКОТ ЗА ТЕРЕНСКА РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ГЕОДЕТСКАТА СЛУЖБА****Член 1**

На службениците во геодетската служба што вршат теренски работи во местото на редовното службување им припаѓа дневен додаток за теренска работа.

Член 2

Со обзир на тежината на работите и условите на животот на службениците што ги вршат, теренските работи се распоредуваат во групи, и тоа:

1. во прва група:
 - а) триангулација;
 - б) нивелман со висока точност;
 - в) прецизен нивелман од II и III ред;
 - г) прецизна полигонометрија и сврзани точки;
2. во втора група:
 - а) детален премер;
 - б) одржување на премерот;
 - в) премер во врска со разграничувањето на катастарските општини;
3. во трета група:
 - а) изложување катастарски оперативни со дополнителен премер;
 - б) геодетски работи сврзани за извршување на други технички работи.

Член 3

На службениците што ги вршат теренските работи распоредени во претходниот член во прва група, им припаѓа дневен додаток во висина на износите на

дневниците за службените патувања на државните службеници

На службениците што ги вршат теренските работи распоредени во претходниот член во втора група им припаѓа дневен додаток во висина од 90%, а на службениците што ги вршат работите од трета група им припаѓа дневен додаток во висина од 85% од износите на дневниците за службени патувања на државните службеници.

Член 4

Кога работите распоредени во чл. 2 од овој правилник во прва група се вршат по планински и непроодни терени, износите на дневните додатоци определени по претходниот член се наголемуваат за 10%.

Кога работите распоредени во чл. 2 од овој правилник во втора група се вршат по планински и непроодни терени, износите на дневните додатоци определени по претходниот член се наголемуваат за 5%.

Како планински терени во смисла на претходните ставови се сметаат сите терени со надморска висина над 1.300 метра.

Како непроодни терени се сметаат испресечените терени со релативна висинска разлика од 200 и повеќе метра кои искажуваат значителна развиеност на рељефот, а кои заземаат поголем дел од поврвнатата на која се вршат работите (на пр.: крашките краеви во Далмација, Херцеговина, Црна Гора и сл.; клисури, кањони; мочуришта — трсари).

Решение за наголемување износите на дневните додатоци за определени работи на определени терени донесува началникот на Главната геодетска управа при Владата на ФНРЈ, односно началникот на геодетската управа на народната република.

Член 5

На службениците во помошни служби на теренот (административна, финансиска и комерцијална) што вршат исклучиво канцелариски работи, дневниот додаток за теренска работа им припаѓа во висина од 75% од износите на дневниците за службени патувања на државните службеници.

Член 6

На службениците што ги вршат теренските работи од чл. 2 на овој правилник во своето место на службување, а можат по извршената работа да се враќаат секидневнo во своето место на службување, може да им се исплатува на име дневен додаток за теренска работа најмногу до 50% од износите на дневниците за службени патувања на државните службеници. Решение за ова донесува началникот на геодетската управа на народната република во согласност со министерот на финансите на народната република.

Член 7

На службениците што примаат дневен додаток за теренска работа не им припаѓа надокнада на трошоците за одвоен живот од фамилијата осем на службениците што можат да се враќаат секидневнo во местото на службување.

Член 8

Дневниот додаток за теренска работа се исплатува отпазал и тоа на крај на месецот, односно по завршетокот на теренската работа, ако е таа завршена во текот на месецот.

По барање од службеникот може да се издаде аконтација до износот на месечниот додаток за теренска работа, а во случај да ќе трае теренската работа помалу од еден месец, тогаш за онолку дни колку ќе трае работата.

Член 9

Што се однесува до правдањето на исплатите на додатоците за теренска работа, на преземните и други трошоци по повод работата на терен, ќе се применуваат прописите за патните и селидбените трошоци на државните службеници.

Член 10

Дневните додатоци за теренска работа ќе се исплатуваат по овој правилник од 1 април 1952 година.

Член 11

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува важноста на Правилникот за додатокот за теренска работа на службениците од геодетската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/49).

Член 12

Напатствија за применување на овој правилник дава Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ.

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1101

26 јуни 1952 година
Белград

Потпретседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

418.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ пропишува

НАПАТСТВИЕ**ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПРОПОРЦИЈИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДОХОДОТ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО**

1. Со Општествениот план се предвидени стопа на акумулацијата и фондовите за електростопанските системи, а не за постоеките претпријатија на електростопанството (производни, преносни, дистрибутивни). До формирањето на електростопанските системи таму каде што тие правно уште не постојат, треба поради пресметување на доходот на системите, веднаш да се формираат центри за пресметување при електростопанските системи.

2. При центрите за пресметување ќе се формира веднаш и времен управен одбор од претставниците на постоеките претпријатија што го чинат електростопанскиот систем.

3. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 220

26 јуни 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

419.

Врз основа на чл. 137 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ пропишува

НАПАТСТВИЕ**ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И СТАТИСТИКА ЗА ПОВРЕДИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ ВО РАБОТА**

1. За секој осигуреник кој ќе се повреди со несрекен случај во работа така што поради повредата ќе стане неспособен за работа еден или повеќе дни, или поради повредата умре, се поднесува пријава за повредата при несрекен случај во работа.

Пријавата се поднесува на пропишаниот образец (образецот бр. 1, ознака 61—01, во прилог на ова напатствие), кој мора да биде потполно, точно и четливо пополнет.

2. Пријава за повреда при несрекен случај во работа е должно да поднесе претпријатието, односно установата, при која се наоѓал осигуреникот на работа во времето кога се случила несреќата во работа.

Пријавата се поднесува во два примерка за секој повреден осигуреник.

Обата примерка на пријавата пропишано пополнети (рубрики бр. 1—19) и заверени со потпис од одговорниот службеник и со печат од претпријатието односно установата, претпријатието заедно со болесничката листа веднаш ќе ги испрати до здравствената установа односно до лекарот што му укажал прва помош на повредениот осигуреник.

3. Здравствената установа односно лекарот, кога ќе прими од претпријатието односно установата пријава за повреда при несрекен случај, е должна веднаш да ги пополни во пријавата рубриките бр. 20—28.

Ако повредениот осигуреник го примила на лекување непосредно болница, претпријатието односно установата ги испраќа обата примерка на пријавата за повреда при несрекен случај во работа непосредно до болницата, која е должна да ги пополни рубриките бр. 20—28 со потребните податоци.

4. Здравствената установа односно лекарот, е должна обата примерка на пријавата за несрекен случај во работа, откако ќе ги пополни потполно и точно рубриките 20—28 и внесените податоци ги завери со потпис од надлежниот лекар и со службен печат, да ги испрати до надлежниот завод за социјално осигурување на околицата (градот) во рок од осум дена од денот кога се случил несреќниот случај во работа, односно во рок од 24 часа — ако од повредата при несреќниот случај во работа наставила смрт на осигуреникот.

5. Надлежниот завод за социјално осигурување на околицата (градот), кога ќе ги прими пополнетите образци на пријавата задржува еден примерок за свои потреби, а вториот го испраќа веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа, до надлежната околска (градска) санитарна инспекција.

Околската (градската) санитарна инспекција е должна секој десет дни (на 1-ви, 11-ти, 21-ви во месецот) да ги испрати сите примени пријави до централниот хигиенски завод на народната република.

6. Кога здравствената установа односно лекарот, при укажувањето прва помош или подоцна во текот на лекувањето ќе установи дека на повредениот осигуреник му е потребно болничко лекување, пополнува заедно со упатницата за болница и „картон на повредениот осигуреник“ (образец бр. 2, ознака 10—00, во прилогот на ова напатствие) и го испраќа до болницата. Болницата го пополнува картонот со податоци за чие внесување е надлежна таа (рубриките бр. 14—18).

Кога болницата ќе прими непосредно на лекување повреден осигуреник, таа го пополнува „картонот на повредениот осигуреник“ во целост.

По завршеното лекување на повредениот осигуреник болницата го испраќа неговиот картон до надлежната трауматолошка болница или до соодветната здравствена установа што ќе ја определи советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

7. Здравствените установи што вршат лекување на повредени осигуреници задолжително водат за сите случаи на лекување од посреди поради несреќни случаи во работа одделна евиденција, и тоа:

а) амбулантите — водат картотека на лекувани повреди по образецот „повреденичка листа“ (образец бр. 3, ознака 20—22, во прилог на ова напатствие); ако амбулантите водат картотека за сите лекувани осигуреници, ги внесуваат задолжително четите податоци во таа картотека, со тоа што на згоден начин ќе

ги означат видно оние картони во кои се внесени податоците што се однесуваат до повреди;

б) болниците — пополнуваат за сите осигуреници лекувани од повреди „болеснички лист на лицата лекувани од повреди“ (образец бр. 4, ознака 10—01, во прилогот на ова напатствие), наместо или со убиена историја на болувањето, и ги држат тие листови средени како картотека на лица лекувани од повреди.

8. Советите за народно здравје и социјална политика на народните републики, врз основа на обработените податоци за повредите при несреќните случаи во работа по образецот бр. 61—01, составуваат месечни и годишни табеларни прегледи, според образецот што ќе го издаде Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ. Еден примерок од овие табеларни прегледи советите за народно здравје и социјална политика на народните републики испраќаат до Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, и тоа најдоцна до 20-ти во месецот за минатиот месец, односно до 1 март секоја година за минатата година.

9. Советите за народно здравје и социјална политика на народните републики односно Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на

ФНРЈ ќе ги испраќаат, согласно, до надлежните односно заинтересираните државни органи резултатите утврдени со обработката на податоците од табеларните прегледи предвидени во претходната точка.

10. Прекршоците на должностите определени во ова напатствие се распрваат по одредбите од точ. 1 и 5 на чл. 125 од Законот за социјално осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

11. Образците предвидени во ова напатствие ќе ги печатат советите за народно здравје и социјална политика на народните републики за потребите на сите претпријатија и установи на своето подрачје.

12. Образците пропишани во ова напатствие се составен дел од него,

13. Ова напатствие влегува во сила на 1 јули 1952 година.

Бр. 8174
21 јуни 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

ПРИЈАВА ЗА ПОВРЕДА ПРИ НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ ВО РАБОТА

ПРИЛОГ 1

Тек. бр. во книгата за несреќни случаи во работа

Го пополнува
органот за
социјално
осигурување

Број Датум на приемот
Шифра на стопанската дејност
Пријава експедувана до Советот за нар. здравје

1	Назив на претпријатието или установата		
2	Вид на претпријатието или установата, со што се занимава претпријатието, мелница, пилања итн.		
3	Место на работењето на претпријатието или установата, место, околија, улица, кај бродови име на бродот		
4	а)	Презиме и име	татково име
	б)	раѓање: датум	место
	в)	становање и адреса	
	г)	занимање, школска опрема, завршени стручни курсеви	
	д)	звање	
5	Работа што ја вршел повредениот		
6	Колку време ја вршел повредениот работата при која се повредил		
7	Дали се случила несреќата при прекувремена работа или вонредна работа		
8	Колку часа бил постојано запослен повредениот пред несреќата		
9	Како се случила несреќата: ден, месец, година; во кој час, кој ден во неделата		
10	Каде се случила несреќата: во работилница и која, магацин, на пат за работа, местото точно да се означат		
11	Дали се случила слична несреќа на исто или друго место на работата и кога		
12	Дали повредениот веќе претрпел некоја слична несреќа		
13	Извор на несреќата: да се наведе непосредниот извор на несреќата како на пр.: парни котел, циркулар, трансмисија, електрична струја, експлозија, киселина		
14	Како се случила несреќата: подробно да се опише што работел повредениот непосредно пред несреќата, кои околности влијаеле да се случила таа, дали несреќата се случила поради недостиг на мерки и кои, поради неправилен технички уреѓан или помошни сред-		

ства, поради непотребно напуштање на работното место, премореност, лична невнимателност на други лица итн. кај потешки случаи да се приложи скица

15 Презиме и адреса на непосредниот раководител

16 Презиме и име и адреса на очевидец

61-01

(на грбот)

17 Фамилијарни членови што ги издржувал повредениот, брачен другар, брачни и вонбрачни деца, усвоени деца, внучиња итн. — да се наведат нивните имиња и точна адреса

18 Ако се повредени повеќе лица, треба да се наведе нивниот број и колку имало мртви

Датум _____

М.П.

Потпис на техничкиот раководител на претпријатието или неговиот овластен заменик (кај приватниот сектор потпис на работодавецот)

19 Забелешка на санитарниот инспектор односно инспекторот на трудот:

Датум и место _____

Потпис на инспекторот

ИЗВЕШТАЈ ОД АМБУЛАНТАТА (ОДНОСНО ЛЕКАРОТ):

20 Назив на амбулантата, презиме на лекарот и адреса

21 Каде се наоѓа повредениот

22 Прва помош, при кого, каде и кога

23 Исказ на повредениот за несреќата: како и зошто се случила несреќата

24 Дијагноза

25 Оболенија и недостатоци на повредениот, независни од сегашната повреда

26 Дали повредениот е способен за работа или не

27 Време предвидено за лекување, односно траење на неспособноста за работа

28 Други забелешки на лекарот

Датум и место _____

М.П.

Потпис на амбулантниот лекар

ПРИЛОГ 2

АМБУЛАНТА — ПОЛИКЛИНИКА

КАРТОН НА ПОВРЕДЕНИОТ ОСИГУРЕНИК

во _____ Презиме и име _____

1) Датум на раѓањето _____ 2) Место на раѓањето _____

3) Сегашен стан _____

4) Занимање (вид на работа) _____ 5) Звање _____

6) Претпријатие во кое работи: назив _____ 7) Каде се случила несреќата _____

8) Ден, час, минут на повредата _____

9) Состојба: несвест, откаго и колку трае, бледило, пулс, дишење, крварење, повраќање _____

10) Прва помош: кога, кој, од моментот на повредата до амбулантата (ден, час, минут), лекови, опскрба на раната, начин на имобилизација, Esmarch, час, апликации _____

- 11) Транспортирање, кога, (ден, час, минут) и траење _____
 12) Како (пеш, со ауто, кола, носила) _____
 13) Вид на повредата (дијагноза) _____
 10-00

Потпис на лекарот _____

(на грбот)

БОЛНИЦА _____

14) Дијагноза _____

во _____

15) Начин и траење (од-до, ден, час) транспортирање до болница _____

16)

Начин на лекувањето

Датум — час	конзервативно	оперативно	анестезија	имобилизација	примарен резултат

17) Датум на завршеното лекување, опис, последица на повредата, смрт, работна способност _____

18) Дали е потребно натамошно лекување и какво _____

во _____ ден _____ 19 _____ год.

Потпис на лекарот _____

ПОВРЕДЕНИЧКА ЛИСТА

Прилог 3

Амбулантa	Име	
Датум на раѓањето	Занимање	Становање

ДИЈАГНОЗА

Време на повредата		Време на обработката		Место на повредата (работно место)
Датум	Час	Ден во неделата	Работен час	

Анамнеза _____

Статус _____

20—22

(на грбот)

Датум	Амбулантно лекување Статус	Терапија
-------	-------------------------------	----------

Отпуштен од амбулантното лекување

Испратен во _____

Прилог 4

БОЛЕСНИЧКИ ЛИСТ НА ЛИЦАТА ЛЕКУВАНИ ОД ПОВРЕДА

Датум и час на приемот

Мат бр.

Бр. на гописот

У С Т А Н О В А

Име	Адреса на станот (и на родбината)
Занимање и запослување	Датум и место на раѓањето

Д И Ј А Г Н О З А

Датум на повре-дата	Час	Работен час	Ден во неделата	Место на повредата	Транспорт (начин, траење)
Прва помош (кога, кој, лекови, завој, Esmarch, имобилизација)				Лаборат. прегледи (алкохол во крвта, Wk. мокрак'а и др.)	
Анамнеза (начин и околности на повредата)					
Општа состојба (шок, несвест, пулс итн.)				Терапија на општата состојба	
Повреда на коски и зглобови (скица)				Повреда на меки делови (кожа, нерви, крвни садови, внатрешни органи)	

10-01

(на грбот)

Час Начин на лекувањето (конзервативно, оперативно, анестезија, имобилизација, примарен резултат)

Отпуштен	Преместен	Податоци за смртта
----------	-----------	--------------------

Датум	Подолцежно амбулантно лекување, статус	Терапија
-------	--	----------

Компликација	Време на потполната имобилизација	Резултат	Добар	Среден	Лош
	Време на протекцијата и физиотерапијата	Анатом.			
	Време на целокупното лекување	функ.			

Конечан резултат (зараснување, деформација, едеми, болови, функција итн.)

Подолцежна контрола

Работна способност и преквалификација

Мислење на хирургот

Мислење на пациентот

420.

По предлог од Комисијата на Владата на ФНРЈ, а врз основа на чл. 62 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ пропишува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 15 ВО ВРСКА СО СТ. 3 ЧЛ. 37 И СТ. 2 ЧЛ. 48 ОД УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

I. Со одредбите од ст. 1 и 2 на чл. 15 од споменатата уредба е предвидена можност да може службеник во звањето помошен банкарски службеник да биде унапреден во звањето банкарски службеник во XIII платен разред и натаму да напредува до X платен разред заклучно, а службеник во звањето банкарски службеник со средна стручна спрема во звањето виши банкарски службеник во IX односно VIII платен разред, и натаму да напредува до VI платен разред заклучно, под услов да го положи одделниот стручен испит од ст. 3 чл. 15 на уредбата.

Овие одредби треба да се разберат така што да се однесуваат тие и до службениците што ќе бидат преведени по ст. 3 чл. 37 во звањето виши банкарски службеник во IX односно VIII платен разред, како и до службениците што ќе бидат преведени по ст. 2 чл. 48 во звањето банкарски службеник во XIII платен разред.

Спрема тоа, службениците што ќе бидат преведени по одредбите споменати во претходниот став не можат да напредуваат во натамошните платни разреди се' додека не ќе го положат одделниот стручен испит предвиден во ст. 3 чл. 15 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ.

II. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1693

20 јуни 1952 година

Белград

Потпретседател

на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

421.

Врз основа на чл. 30 од Уредбата за инвалидските принадлежности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПЛАТА ДЕЛОТ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВО БОНОВИ ЗА КУПУВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ СТОКИ СО 80% ПОПУСТ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНА И ФАМИЛИЈАРНА ИНВАЛИДИНА

1) На уживателите на лична инвалидна и инвалидски додаток им се исплатува 27% од тие принадлежности во бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст.

На уживателите на фамилијарна инвалидна, кои покрај инвалидна примаат и инвалидски додаток, им се исплатува 27% од тој додаток во бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст.

Ако наведените инвалидски принадлежности не се исплатуваат во полн износ за тоа што се врши од нив запирање во смисла на чл. 30 од Законот за воените инвалиди од војната, делот што се исплатува во бонови се пресметува само од износот што остапува за исплата по извршеното запирање.

Боновите за купување индустриски стоки со 80% попуст се пресметуваат во парична вредност од 4 динари по единица.

2) Советите за народно здравје и социјална политика на народните републики ќе требаат потребен износ на индустриски бонови кај надлежната работна единица на Народната банка на ФНРЈ со плаќање на противвредноста во пари.

3) Напатствие и објасненија за начинот на исплатата делот на инвалидските принадлежности во бонови ќе донесува по потреба Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува при исплатата на инвалидната и инвалидскиот додаток што им припаѓаат на уживателите од 1 јули 1952 година по Уредбата за инвалидските принадлежности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/52).

Бр. 219

26 јуни 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

422.

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за данокот на вишокот на фондот на платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ДАНОКОТ НА ВИШОКОТ НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ ВО ПОМОРСТВОТО

1) Во просечната заработка на работниците и службениците во поморството во смисла на чл. 3 под а) на Уредбата за данокот на вишокот на Фондот на платите, не се засметани следните примања на работниците и службениците што го теретаат фондот на платите:

а) натуралните примања на укрцаниот персонал на бродовите и на техничките пловни објекти:

(1) храна и пијалок (вино);

(2) службено односно работно облекло;

б) паричните примања:

(1) определен износ на странска валута што го прима укрцаниот персонал за време кога се задржува бродот во крајбрежното море на ФНРЈ;

(2) надокнади за подводна работа (додаток за ронење) на ронилец;

(3) надокнади за вајакната исхрана поради одржување на потребната кондиција на ронилец;

в) натурални и парични примања на персоналот што е постојано на работа во територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

2) Предните примања, што не се содржани во просечната заработка на работниците и службениците се исплатуваат на терет на остварениот фонд на платите, потоа остатокот на остварениот фонд на платите се упоредува со просечниот фонд на платите се утврдува стопата на вишокот на фондот на платите и стопата на данокот на вишокот на фондот на платите.

3) Пресметувањето и исплатувањето на данокот на вишокот на фондот на платите по ова решение ќе се врши од 1 јануари 1952 година.

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 218
26 јуни 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министар на поморството на ФНРЈ,
Макс Баке, с. р.

423

Врз основа на чл. 26 во врска со чл. 15 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО КЕ И' ГО ПРОДАВААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Социјалистичките стопански организации ќе и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ по звањен курс 55% од девизните средства наплатени од извозот на стоки после 30 јуни 1952 година.

2) Социјалистичките стопански организации што вршат транспортно и услужно работење со странство, ќе и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ по звањен курс 55% на девизните средства од остварениот годишно позитивно девизно салдо од наведеното работење со тоа што се должни месечно како аванс да и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ најмалку 55% на девизните средства од 1/12 на планираното годишно позитивно девизно салдо.

Социјалистичките стопански организации најдоцна во рок од 90 дена, сметајќи од 31 декември секоја година ќе извршат дефинитивна пресметка со Народната банка на ФНРЈ што се однесува до нивната вкупна обврска од претходниот став.

3) Девизните средства што се должни да и' ги продадат на Народната банка на ФНРЈ стопанските организации од точ. 1) и 2) на ова решение, претставуваат девизни средства на Фондот за покрие на општодржавните девизни потреби.

4) Технички напатствија за спроведување на ова решение ќе издава Народната банка на ФНРЈ.

5) Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 година.

Бр. 14246
28 јуни 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

424.

Врз основа на чл. 26 а во врска со чл. 15 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАБАВКА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАДЛЕШТВАТА И УСТАНОВИТЕ

1) Општествените организации, надлештвага и установите, што не располагаат со сопствени девизни средства или што не се опфатени со Фондот за покрие на општодржавните девизни потреби, можат да набавуваат девизни средства на девизното пресметковно место само со посредување на Народната банка на ФНРЈ, а под условите што важат на девизното пресметковно место.

Буџетските установи, при купувањето на девизните средства во смисла на претходниот став, ќе и' поднесуваат на Народната банка на ФНРЈ потврда од надлежниот наредбодавец за расположивиот динарски износ за купување девизни средства (чл. 15 ст. 2 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење).

2) Технички напатствија за спроведување на ова решение ќе издава Народната банка на ФНРЈ.

3) Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 година.

Бр. 14247
28 јуни 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

425.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување на Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/51), и чл. 9 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/51), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, ПОМОРСКИОТ И РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ

1) Члановите на Здружението на сепките на Југославија, до заклучно 20% способност на гледане уживаат повластица во возењето 75% од редовната

возна цена во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај и тоа 3 патувања (6 возења) годишно.

Слепите до заклучно 10% способноста на гледање, кога ја користат повластицата од точ. 1, како и кога патуваат со повластицата што е предвидена за годишен одмор со тарифата, имаат право на пратител кој се превезува бесплатно.

2) Како член на поуска фамилија, во смисла на користењето повластици во возењето во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај се сметаат и родителите, што ги издржува имателот на правото на повластици а не се способни за работа.

Право на повластица во возењето како членови на фамилијата имаат и децата старн преку 18 години ако се трајно неспособни за работа.

3) Се овластува Министерот на поморството, Директорот на Главната дирекција на југословенските железници и надлежниот орган на републичката влада да го пропишат начинот за користење на повластиците од точ. 1) и 2).

4) Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 година.

Бр. 1819

27 јуни 1952 година

Београд

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај
и врски,
Крсто Попивоца, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ
Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

426.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување на Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/51), и врз основа на чл. 9 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/51), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, ПОМОРСКИОТ, РЕЧНИОТ И ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ

1) Решението за дополнување на тарифите за превозење стоки во железничкиот, поморскиот, речниот и друмскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/52), кое се однесува до наплатата на додаток за превозење вино и ракија се става вон сила.

2) Ово решение влегува во сила на 26 јуни 1952 година.

Бр. 1874

25 јуни 1952 година

Београд

Министер на Владата на ФНРЈ,
Претседател на Советот за сообраќај
и врски,
Крсто Попивоца, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

427.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Вијци, навртки и прибор	
Дефиниции и ознаки на поимите	JUS M.B1.001
Дијаметри на бургиите за дупки со метрички навој од редот А	JUS M.B1.003
Дијаметри на дупки за вијци и слични делови со метрички навои од сите редови	JUS M.B1.004
Излези и жлебови на надворешните метрички навои	JUS M.B1.005
Излези и жлебови на внатрешните метрички навои	JUS M.B1.006
Излези и жлебови на надворешните Витвортови навои	JUS M.B1.007
Излези и жлебови на внатрешните Витвортови навои	JUS M.B1.008
Конусни удлабини за вијци 90° и 60°	JUS M.B1.009
Цилиндрични удлабини за вијци	JUS M.B1.010
Удлабини за вијци со тристрана глава	JUS M.B1.011
Завршоци на вијци од 1 до 150 мм	
Метрички навој	JUS M.B1.012
Нарецкање	JUS M.A1.151
Вијци со шестространа глава, Изработка 1	
Метрички навој — М 5 до М 52	JUS M.B1.050
Вијци со шестространа глава, Изработка 2 и 3	
Метрички навој — М 12 до М 52	JUS M.B1.051
Вијци со шестространа глава, Изработка 3	
Метрички навој — М 1,7 до М 10	JUS M.B1.052
Вијци со шестространа глава со навој до главата, Изработка 2 и 3	
Метрички навој — М 12 до М 52	JUS M.B1.053
Вијци со шестространа глава со навој до главата, Изработка 3	
Метрички навој — М 1,7 до М 10	JUS M.B1.054

Вијци со шестространа глава. Изработка 3	
Метрички навој — М 8 × 1 до М 100 × 4	JUS M.B1.060
Вијци со мала шестространа глава, со шилак и навој до главата. Изработка 3	
Метрички навој — М 6 до М 36	JUS M.B1.070
Вијци со четвртаеста глава и цилиндрични Вијци со цилиндрична глава. Изработка 3	
Метрички навој — М 6 до М 36	JUS M.B1.071
Вијци со четвртаеста глава и венец. Изработка 3	
Метрички навој — М 5 до М 24	JUS M.B1.090
Вијци со четвртаеста глава и цилиндричен завршок. Изработка 3	
Метрички навој — М 5 до М 24	JUS M.B1.091
Вијци со четвртаеста глава, венец и со цилиндричен зрцалест завршок. Изработка 3	
Метрички навој — М 8 до М 24	JUS M.B1.092
Вијци со симетрична глава. Изработка 3	
Метрички навој — М 1 до М 36	JUS M.B1.100
Вијци со зрцалеста глава. Изработка 3	
Метрички навој — М 1 до М 10	JUS M.B1.110
Вијци со мала зрцалеста глава. Изработка 3	
Метрички навој — М 1 до М 10	JUS M.B1.111
Вијци со широка зрцалеста глава. Изработка 3	
Метрички навој — М 1 до М 10	JUS M.B1.112
Вијци со полутркалеста глава. Изработка 3	
Метрички навој — М 1 до М 10	JUS M.B1.160

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила со денот на објавувањето на ова решение.

Бр. 3128

23 јуни 1952 година

Белград

Вд. Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Миле Љубичиќ, с. р.

Министерството на финансите на ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во Решението за изменувањата и дополнувањата на основните распореди на контата (контните планови) на државните стопански претпријатија, објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 31 од 11 јуни 1952 година се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ОСНОВНИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОНТАТА (КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ) НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Во точ. 6) Контото 200 Укалкулирани заработки место 200/2 Укалкулирани променливи заработки што се исплатуваат најповеќе до полниот износ, називот на контото треба да гласи 200/2 Укалкулирани променливи заработки и надокнади што се исплатуваат најповеќе до полниот износ.

2) Во точ. 8) Контото 202 Остварени заработки во првата реченица место „на терет на контото 950 Остварен доход, треба да стои „на терет на контото 959 Распоред на остварениот доход“.

3) Во точ. 8) Контото 202 Остварени заработки, во втората реченица треба да се додаде „реализираните“, така да гласи „за покрие на исплатените аконтации до висината на реализираните укалкулирани заработки“.

4) Во точ. 9) Контото на класата 5 место „во смисла на дополнувањето на Напатствието за начинот на пресметувањето на материјалните вредности на новите цени“, треба да стои: „во смисла на Второто напатствие за начинот на пресметувањето на материјалните вредности на новите цени“.

5) На страната 602 во првиот став од левата колона место „контото 910 Распоред на вонредните и неработните приходи“ треба да стои „919 Распоред на вонредните и неработните приходи“.

6) На истата страна, во ставовите 2 и 3 место „остварените укалкулирани заработки“ треба да стои: „реализираните укалкулирани заработки“.

К.бр. 12744. — Од Министерството на финансите на ФНРЈ, 23 јуни 1952 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
413. Уредба за извозот и увозот на стоките и за девизното работење — — — — —	653
414. Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за заштита на трудните жени и мајките-донлки во работниот (службенички) однос — — — — —	655
415. Правилник за платите и звањата на службениците на Државниот осигурителен завод — — — — —	655
416. Правилник за звањата и платите на службениците во шумарско-техничката помошна служба — — — — —	657
417. Правилник за додатокот за теренска работа на службениците во геодетската служба — — — — —	659
418. Напатствие за применување на пропорциите од Општествениот план и за пресметување на доходот во електростопанството — — — — —	660
419. Напатствие за водење евиденција и статистика за повредите предизвикани со несреќен случај во работа — — — — —	660
420. Напатствие за примена на одредбите од чл. 15 во врска со ст. 3 чл. 37 и ст. 2 чл. 48 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ — — — — —	665
421. Решение за исплата делот на инвалидските припаджности во бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст на уживателите на лична и фамилијарна инвалиднина — — — — —	665
422. Решение за начинот на утврдување данокот на вишокот на фондот на платите во поморството — — — — —	665
423. Решение за определување делот на девизните средства што ќе и го продаваат на Народната банка на ФНРЈ социјалистичките стопански организации — — — — —	666
424. Решение за набавка девизни средства од страна на општествените организации, надлештва и установите — — — — —	666
425. Решение за изменување на тарифите во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај — — — — —	666
426. Решение за изменувања на тарифата за превозење стоки во железничкиот, поморскиот, речниот и друмскиот сообраќај — — — — —	667
427. Решение за донесување југословенски стандарди за вијци — — — — —	667
Исправка на Решението за изменувањата и дополнувањата на основните распореди на контата (контните планови) на државните стопански претпријатија — — — — —	688